



Building the Basis for the Reform of the Tobacco Sector



European Union IPA Program TAIB 2013
EUROPEAID/138538/IH/SER/MK

АПЛИКАЦИЈА

За учество во пилот активности за диверзификација и подбрување на ефикасноста на земјоделските стопанства во Македонија во рамките на проектот: „Градење на основи за реформа во тутунскиот сектор“ финансиран од страна на ЕУ

Име и презиме:

Адреса на живеење:

Општина/катастарска парцела:

Регистерски Број:

Број на телефон:

E-mail:

Општи критериуми за избор

1. Производствен регион каде што се произведува тутунот:

Прилеп

Радовиш

Битола

Друг

Доколку производството на тутун е во друг регион, наведете општина: _____

2. Статус:

Индивидуален земјоделец, производител
на тутун
(Земјоделско стопанство) *

Правен субјект

*Ќе им биде даден приоритет на земјоделските стопанства регистрирани во ФАДН системот

за сметководство на фарми на АПРЗ

This Project is funded by the European Union



This project is implemented by EVOLUXER and its consortium partners





Building the Basis for the Reform of the Tobacco Sector



EUROPEAID/138538/IH/SER/MK

3. Површина на која се огледува тутунот:

0,2-0,5 ha

0,5-0,7 ha

0,7-1,00 ha

друга (наведете) _____

4. Тип на тутун кој се произведува во стопанството:

Прилеп

Јака

Друг

Доколку вашиот одговор е „друг“, наведете кој: _____

5. Дали вршите ротација на култури? Доколку одговорот е да, наведете со која:

Пипер

Житни Култури

Сточна Храна

Друго _____

6. Дали го наводнувате тутунот и која е вкупната наводнувана површина?

Да Не

6.1 Доколку одговорот е да, наведете ја површината:

0,05-0,1 ha

0,1-0,5 ha

0,5-1,00 ha

Друга _____

This Project is funded by the European Union



This project is implemented by EVOLUXER and its consortium partners
Address: 1000 Skopje, Aminta the third
Tel : +389 (71) 388923





Building the Basis for the Reform of the Tobacco Sector



EUROPEAID/138538/IH/SER/MK

7. Дали наводнувате други култури:

Да Не

7.1 Доколку одговорот е да, наведете ја површината:

0,05-0,1 ha

0,1-0,5 ha

0,5-1,00 ha

Друга _____

8. Дали одгледувате добиток:

Да Не

Ако одговорот е да, наведете го видот и бројот на добитокот:

Говеда, број на грла _____

Овца, број на грла _____

Кози, број на грла _____

Друго _____

9. Земјоделска механизација:

Машина за садење тутун

Прскалка за заштита

Хидраулична сеалка за житни и/или фуражни култури

Друго _____

10. Број на ангажирани лица во земјоделското стопанство:

****При процесот на селекција комисијата има право да побара дополнителна документација која ќе послужи како доказ за потврда на изјавенто во овој документ.**

This Project is funded by the European Union



This project is implemented by EVOLUXER and its consortium partners
Address: 1000 Skopje, Aminta the third
Tel : +389 (71) 388923

